

Семинар на училишта вклучени во Глобе програмата во Р.Македонија
Маврово, 2007

Програмата GLOBE во СОУ „Орде Чопела,,

Наталија Ацеска





- ✓ **Член на Глобе семејството од Септември 2005**
- ✓ **Вклучени се четворица наставници од училиштето**
 - **Наталија Ацеска – проф. по биологија**
 - **Нада Рикалоска- проф. по географија**
 - **Каролина Дамјаноска – проф. по физика**
 - **Александар Тасески – проф. по уметност**



Активности кои се реализирани во периодот од Септември 2005-Септември 2007

- ✓ **Изградба на Глобе просторот**
- ✓ **Едукација на учениците за користење на Глобе протоколите**



– Го добивме
првиот Глобе
кум кој беше
подржувач
на сите наши
активности

– АД,,Металец,,
Прилеп



Прв иницијатор и организатор
на РОДЕНДЕНОТ на ГЛОБЕ
на ниво на држава во 2006
година



Повторно иницијатор и организатор на Роденденот на Глобе програмата одржана на 21 Април 2007



Испитување на бунарска
вода од приватните бунари
во Прилеп и околината, со
користење на
Глобе апаратурата



Секојдневно
внесување на
податоци и
подобрување на
информатичките
знаења



Октомври 2006

Збратимување со Средното
Училиште „Мате Блажина,,
од Лабин Хрватска и
потпишување на меморандум од
страна на директорите
за соработка преку
Глобе програмата




Одговорни наставници

Наталија Ацеска

Чеда Перко

Мира Хорватин



<http://globe-hr-mk.blogspot.com>

Официјалниот блог на
двете училишта/

Септември 3-7 2007

Работно – научна посета од страна на претставници од
Хрватска, заеднички активности преку Глобе
програмата



Оформување на Глобе канцеларија



Посета на Министерството за животна средина каде што се анализираа активностите на Глобе во Македонија и Хрватска



Остварена
соработка и
размена на
искуства помеѓу
учениците од
Хрватска и од
нашето
училиште



Што понатаму?

- ✓ **Остварување на контакти со стопански организации за понатамошна финансиска поддршка на развој на програмата во нашето училиште**
- ✓ **Научна посета на збратименото училиште во Лабин во април 2007**
- ✓ **По трет пат прославување на роденденот на Глобе во градот со учество на сите општински училишта**
- ✓ **Нашето училиште да биде домаќин на првите ревијални Глобе смотри за Македонија во Мај 2007**

